



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 19

Скопје, петок 16 септември 1949 година

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. факс 51. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696.

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централна за НРМ — Скопје 8.901,812

173

ЗАПИСНИК

ОД СВЕЧЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНО НА
1 АВГУСТ 1949 ГОДИНА

Претседател: Д-р Димитар Несторов-
Секретар: Кемал Сејфула

Претседателот Д-р Димитар Несторов го отвори свечаното заседание на Народното собрание на НРМ во 8,30 часот и го прочита Указот на Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикување Народното собрание на свечено заседание на 1 август 1949 година по случај петгодишнината од денот на свикувањето на првото заседание на АСНОМ.

Присатните народни пратеници го сослушаа стокни читањето на Указот.

Претседателот соопштува да дневен ред на ова свечано заседание ќе биде: говорот на Претседателот на Президиумот на Народното собрание на НРМ др. Богоја Фотев по случај Петгодишнината од денот на свикувањето на првото заседание на АСНОМ.

Претседателот Несторов, преди да премине на дневниот ред, кажа неколку збора за значението на Илинден за Македонскиот народ.

Потоа Претседателот на Президиумот на Народното собрание на НРМ др. Богоја Фотев го одржа говорот за петгодишнината од денот на свикувањето на првото заседание на АСНОМ.

После говорот, Претседателот Д-р Димитар Несторов даде одмор од 10 минути.

После одморот зедаа участие во дискусијата: Димитар Влахов, потпретседател на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ и член на Президиумот на Народното собрание на НРМ; Смиле Војданов, претседател на Македонско-американскиот сојуз и илинденски првоборец, кој присуствуваше како гост на Народното собрание на НРМ; Лазо Мојсов, јавен обвинител на НРМ; Кемал Сејфула, секретар на Народното собрание; и Ренс Шакир, министер за социјални грижи.

Со оваа дневниот ред беше исцрпен, поради тоа Претседателот Д-р. Димитар Несторов предложи да се заклучи свечаното заседание на Народното собрание а побара од Собранието овластување да претседателот и секретарот го оверат записникот од оваа заседание. Собранието ги усвои овие предлози. Претседателот го заклучи свечаното заседание на Народното собрание во 12 часот.

Секретар,
Кемал Сејфула с. р.

Претседател,
Д-р Димитар Несторов, с. е.

174

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на министерот за државни набавки Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ГРАВ ОД РЕКОЛТАТА
1949/50 ГОДИНА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Чл. 1

Со цел да се обезбеди снабдувањето на работниот народ ќе се врши задолжителен откуп на грав од реколтата 1949/50 година.

По прописите за задолжителниот откуп земјоделците и селанските работни задруги се должни да и' продадат на државата одредена количина грав по прописаните државни откупни цени.

Чл. 2

Покрај земјоделците должни се на државата да и' продадат грав и неземјоделците што имаат своја земја под грав, како и оние лица што зеде или дале земја во наем или исполница.

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски напатствија за задолжителното продавање и за начинот на задолжувањето на неземјоделците и на лицата што зеде или дале во наем или исполница.

Чл. 3

Земјоделците и селанските работни задруги слободно располагаат со одвишоците на граот што им остануваат после задолжителната испорака по одредбите на оваа уредба (слободни одвишоци).

Слободните одвишоци можат земјоделците и селанските работни задруги да ги продаваат на државата по прописите од Уредбата за продавање на земјоделските производи врзано со правото на купување на одредени индустриски производи по пониските единствени цени, а под условите на Уредбата за одредување на највисокиот износ до кој што можат да се продаваат земјоделските производи по врзаните цени.

ІІ. ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

Чл. 4

Претходниот план за откуп на грав го утврдува Министерот за државни набавки во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ и со Министерот за земјоделство.

Министерот за државни набавки го разработува претходниот план за откуп на грав на обласни народни одбори, обласните народни одбори на околински односно градски народни одбори, а околинските народни одбори на месните народни одбори.

Член 5

Врз основа на претходниот план за откуп на грав примен од околинскиот народен одбор, месниот народен одбор ќе изврши во времето кога дозрева граот предметка на задолжението (претходно задолжението) на секое поедино земјоделско стопанство одредувајќи ја количината на граот која стопанството ќе биде должно да ја предаде на државата.

Претсметката на задолженијата (претходно задолжението) месниот народен одбор ја врши врз основа на површината што стопанството ја засадило со грав и врз основа на утврдениот принос на берењето.

Проценката на приносот ја врши во времето кога дозрее граот, а во рокот што ќе одреди Министерот за

државни набавки, истата комисија што е одредена за проценката на жетвениот принос на житариците.

Претсметката на задолженијата (претходно задолжение) месниот народен одбор ги внесува во посебни списоци. Образецот на овие списоци и начинот на пополнувањето ќе ги пропише Министерот за државни набавки.

Чл. 6

Пополнетите списоци во два примерка заедно со исканот на задолженијата на селските работни задруги врз основа на нивните потврдени планови на производството и на пазаришните одвишоци месниот народен одбор ги испраќа до околинскиот народен одбор. Извршниот одбор на околинскиот народен одбор на својата седница ги прегледува поднесените списоци на задолженијата и во нив врши исправки доколку се потребни.

После извршеното прегледување на списоците извршниот одбор на околинскиот народен одбор составя претходен план на откупот со преглед на задолженијата по категории на стопанството и по подрачјата на месните народни одбори. Планот на откупот на грав околинскиот народен одбор го испраќа на обласниот народен одбор.

Извршниот одбор на обласниот народен одбор составува претходен обласен план за откупот на грав со преглед на задолженијата по околините и со преглед по категорија за подрачјето на обласниот народен одбор и го испраќа до Министерот за државни набавки.

Чл. 7

Врз основа на претходните планови за откуп на грав на обласните народни одбори Министерот за државни набавки составува предлог на планот на грав за Народна Република Македонија и го поднесува на Владата за одобрење.

Чл. 8

Планот за откуп на грав за подрачјето на Народна Република Македонија утврден од Владата Министерот за државни набавки го испраќа на обласните народни одбори за извршување.

Месните народни одбори врз основа на дефинитивниот план за откуп на грав ќе извршат соодветните исправки во списоците на задолженијата на стопанствата. Врз основа на така исправените списоци извршниот одбор на месниот народен одбор ќе издаде на секое стопанство решение за задолжението, во кое што ја одредува количината на гравот што стопанството е должно да и' ја продаде на државата, како и рокот на испораките.

Чл. 9

Месните народни одбори се должни по сеидбениот план да му ја соопштат на секое земјоделско стопанство, пред идната сеидба, големината на површината што е должно да ја засее со грав (чиста култура и меѓусев).

III. УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП ЗА ПОЕДИНО СТОПАНСТВО

Чл. 10

За секое земјоделско стопанство во времето на дозревањето на гравот се утврдува вкупниот принос како и одвишокот на приносот, од кој што стопанството е должно да и' предаде на државата одредена количина грав.

Вкупниот принос на гравот се утврдува на тој начин што површината, која стопанството ја засадило како чиста култура или како меѓусев се множи со приносот на еден хектар утврден од комисијата (член 5).

Од вака утврдениот вкупен принос се одбиваат количините потребни за исхрана на членовите на домаќинството и количините потребни за посев, за да се добие основата за утврдувањето на количината што стопанството е должно да и' ја предаде на државата (одвишок на приносот).

Министерот за државни набавки во споразум со Министерот за земјоделство ќе одредат за гравот засаден меѓу пченката (меѓусев) процент на приносот по реони, во рамките на кои извршните одбори на околинските народни одбори ќе одредат процент за поедини месни народни одбори, врз основа на кои месните народни одбори ќе вршат задолжувања на поедини стопанства.

Чл. 11

Количината на гравот што стопанството е должно да и' ја продаде на државата се пресметува во проценти од одвишокот на приносот. Процентот од одвишокот на приносот

се утврдува према големината на вкупната обработива површина по категориите на земјоделските стопанства на следниот начин:

Категорија	Големината на обработивата површина	Процент од одвишокот на приносот
I	до 2 ха	45—65
II	од 2 — 3 ха	60—80
III	од 3 — 5 ха	70—85
IV	од 5 ха па нагоре	80—95

Во рамките на горе одредените проценти месниот народен одбор ќе го одреди процентот за секое поедино стопанство, водејќи сметка за економската сила на стопанството и другите услови што можат да влијаат на големината на задолжителните испораки.

Како обработиви површини се сметаат: ораници, бавчи, градини, овоштарници, лозја и ливади.

Чл. 12

Па решението за задолжение со задолжителни испораки на грав може да се подаде жалба до околинскиот народен одбор во рок од три дена по примањето на решението, со тоа што околинскиот народен одбор е должен жалбата да ја реши во рок од осум дена.

Жалбата не го задржува извршувањето.

Чл. 13

За исхрана на членовите на домаќинството ќе се остава до 16 кгр. грав за секој член.

За семе ќе се остава до 120 кгр. по хектар за садење на честа култура и до 50 кгр. по хектар за садење меѓусев.

Според напатствијата што ќе ги издаде, во границите одредени во предните ставови, Министерот за државни набавки во согласност со Министерот за земјоделство, околинските народни одбори ќе одредат колку грав на подрачјето на поедини месни народни одбори ќе се остава за исхраната на поедини членови на домаќинството и за садење.

Чл. 14

Околинските народни одбори се должни да испратат на откупното претпријатие пред да почне откупот извод од списокот на задолженијата, во кој ќе се покажат посебно за подрачјето за секој местен народен одбор, а посебно па секоја категорија на стопанството, колку е кое стопанство поименично задолжено со задолжителна испорака на грав.

IV. ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И ЕКОНОМИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Чл. 15

Количините на задолжителната испорака на гравот на селанските работни задруги се утврдуваат во планот на производството и на пазаришните одвишоци на земјоделските производи.

Со цел да се утврди планот на пазаришните одвишоци од вкупното производство на грав ќе се одбијат количините потребни за исхрана на членовите на задругата и нивните фамилии (член 13), како и количините потребни за фондските (семенски фонд и резервни фонд за семе и људска храна).

Од утврдениот пазаришен одвишок на гравот на селанската работна задруга и' се остава 10—30% од пазаришните одвишоци спрема големината на задругата, нејзината стопанска сила и карактерот на производството со кој што селанската работна задруга се бави.

Чл. 16

Планот на производството и на пазаришните одвишоци на гравот, како и количините на задолжителната испорака на економиите на земјоделските задруги се утврдуваат како и за селанските работни задруги.

Чл. 17

Напатствие за планирање на производството и пазаришните одвишоци на гравот за селанските работни задруги донесува Министерот за земјоделство во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ.

Напатствие за количината на гравот што ќе се остава на економиите на земјоделските задруги односно на нејните членови пропишува Министерот за земјоделство во согласност со Министерот за државни набавки.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Чл. 18

Доколку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 30.000 динари или со поправителна работа до два месеци лицата што се должни да го предаваат граот по прописите на оваа уредба:

а) ако без оправдан разлог и намерно не ја извршат обврската во одредената количина и одредениот рок;

б) ако даваат неточни податоци што се од влијание за утврдувањето на обврската;

в) ако намерно не ги засадат по планот предвидените површини со грав или ако намерно го залуштат понатамошното обработување на засадените површини па сејанијата пропаднат или се оштетат.

Административно-казнената постапка ја водат и казни изрекуваат Извршните одбори на Околистите (градските) народни одбори.

Чл. 19

Доколку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна од 20.000 динари одговорните службеници во поверенството за државни набавки (за трговија и снабдување) на извршниот одбор на областиот, околистот, односно градскиот народен одбор, односно службениците на месните народни одбори како и раководителите и одговорните службеници на овластените откупни државни претпријатија односно задруги:

а) ако не издаваат или не издаваат на време соопштенія од чл. 9 од оваа уредба;

б) ако поради немарно и бирократско работење не превземат мерки задолженијата на стопанствата да се извршат на време;

в) ако не поднесат на време или ако поднесат неточни извештаи;

г) ако не водат на прописан начин евиденција за задолженијата како и за откупите и испорачените количини грав; и

д) ако располагаат со откупениот грав противно на постоещите прописи или противно на диспозициите добивени од надлежниот орган односно претпријатието.

Казните ги изрекува Министерот за државни набавки врз основа на спроведената административно-казнена постапка по прописите на Основниот закон за прекршоци.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Чл. 20

Министерот за државни набавки ќе издаде во согласност со Претседателот на Владата подробни напатствија на обласните народни одбори за начинот за разработка на планот на околистите, градските и месните народни одбори, за давање помош на околистите, градските и месните народни одбори, за смерниците со кои што ќе се раководат месните народни одбори при задолжувањето на стопанствата и ќе одреди рокови во кои што ќе се извршат радњите во врска со спроведувањето на оваа уредба.

Чл. 21

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба донесува Министерот за државни набавки.

Чл. 22

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 4609, 31-VIII-1949 година, Скопје.

Министер
на државните набавки,
П. Менков, с. р.

Потпретседател
на Владата на НРМ,
Н. Минчев, с. р.

175

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија по предлог на Министерот за државни набавки донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА КРОМПИР ВО ЕКОНОМСКАТА 1949/50 ГОДИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел да се обезбеди снабдувањето на работниот народ ќе се врши во економската 1949/50 година задолжителен откуп на кромпир.

Под задолжителен откуп се подразбира должност на секој земјоделец и селанска работна задруга да и по прописите на оваа уредба предадат на државата одредена количина кромпир по прописаните државни откупни цени.

Член 2

Покрај земјоделците должни се на државата да и продадат кромпир и неземјоделците што имаат земја под кромпир, како и лицата што зеле или дале земја под наем или исполица.

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски напатствија за задолжителното предавање и за начинот на задолжувањето на неземјоделците и за лицата што зеле или дале земја во наем или исполица.

Член 3

Земјоделците и селанските работни задруги слободно располагаат со одвишоците на кромпирот што им остануваат после задолжителната испорака по одредбите од оваа уредба (слободни одвишоци).

Слободните одвишоци можат земјоделците и селанските работни задруги да и ги продаваат на државата по прописите од Уредбата за продавање земјоделски производи врзано со право на купување на одредени индустриски производи по пониските единствени цени, а под условите на Уредбата за одредување на највисокиот износ до кој што можат да се продаваат земјоделските производи по врзаниите цени.

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

Член 4

Претходниот план за откуп на кромпир го утврдува Министерот за државни набавки во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ и Министерот за земјоделство.

Министерот за државни набавки го разработува претходниот план за откуп на кромпир на обласни народни одбори, обласните народни одбори на околистите односно градски народни одбори, а околистите народни одбори на месните народни одбори.

Член 5

Врз основа на претходниот план за откуп на кромпир примен од околистот народен одбор, месниот народен одбор ќе извои во времето кога дозрева кромпирот претсметка на задолжението (претходно задолжение) и за секое поедино земјоделско стопанство одредувајќи ја количината на кромпирот која стопанството ќе биде должно да ја предаде на државата. Претсметката на задолжението (претходно задолжение) месниот народен одбор ја врши врз основа на површината што стопанството ја засадило со кромпир и врз основа на утврдениот принос на борењето.

Проценката на приносот ја врши во времето кога дозрева кромпирот, а во рокот што ќе го одреди Министерот за државни набавки, комисиите што ги образува месниот извршен одбор по одобрење на околистот народен одбор.

Претсметките на задолженијата (претходно задолжение) месниот народен одбор ги изнесува во посебни списоци. Образецот на овие списоци и начинот на пополнувањето ќе ги пропише Министерот за државни набавки.

Член 6

Пополнетите списоци во два примерка заедно со исказот на задолженијата на селанските работни задруги врз основа на нивните потврдени планови на производството и на пазарните одвишоци месниот народен одбор ги испраќа до околистот народен одбор. Извршниот одбор на околистот народен одбор на својата седница ги прегледува поднесените списоци на задолженијата и во нив врши исправки до колку се потребни.

После извршеното прегледување на списоците извршниот одбор на околистот народен одбор составя пред-

ходен план на откупот со преглед на задолженијата по категории на стопанствата и по подрачјата на месните народни одбори. Планот на откупот на кромпир околинскиот народен одбор го испраќа на обласниот народен одбор.

Извршниот одбор на обласниот народен одбор составува предходен обласен план на откупот на кромпир со преглед на задолженијата на околините и со преглед на категориите за подрачјето на обласниот народен одбор и го испраќа до Министерот за државни набавки.

Член 7

Врз основа на предходните планови за откуп на кромпир на обласните народни одбори Министерот за државни набавки составува преглед на планот за откуп на кромпир на Народна Република Македонија, и го поднесува на Владата за одобрение.

Член 8

Планот за откуп на кромпир за подрачјето на Народна Република Македонија утврден од Владата, Министерот за државни набавки го испраќа на обласниот народен одбор на извршување.

Месните народни одбори врз основа на дефинитивниот план за откуп на кромпир ќе извршат соодветни исправки во списоците на задолженијата на стопанствата. Врз основа на вака поправените списоци извршниот одбор на месниот народен одбор ќе издаде на секое стопанство решение за задолжението, во кое што ја одредува количината на кромпирот што стопанството е должно задолжително да и ја продаде на државата, како и рокот на испораката.

Член 9

Месните народни одбори се должни по сендбенниот план да му ја соопштит на секое земјоделско стопанство, пред илната сендба големината на површината што е должно да ја засее со кромпир.

III. УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП ЗА ПОЕДИНО СТОПАНСТВО

Член 10

За секое земјоделско стопанство во времето на дозревањето на кромпирот се утврдува вкупниот принос како и одвишокот на приносот, од кој што стопанството е должно да и продаде на државата одредена количина кромпир.

Вкупниот принос на кромпирот се утврдува на тој начин што површината, која стопанството ја засадило со кромпир се множи со приносот на еден хектар утврден од комисијата (член 5).

Од вака утврдениот вкупен принос се одбиваат количините потребни за исхрана на членовите на домаќинството и количините потребни за семе за да се добие основата за утврдувањето на количината што стопанството е должно да и ја продаде на државата (одвишокот на приносот).

Член 11

Количината на кромпирот што стопанството е должно да и ја продаде на државата се пресметува во проценти од одвишокот на приносот. Процентот од одвишокот на приносот се утврдува према вкупната обработлива површина по категориите на земјоделските стопанства на следниот начин:

Категорија	Големината на обработивата површина	Процент од одвишокот на приносот
I	до 2 ха	40—60
II	од 2 — 3 ха	50—70
III	од 3 — 5 ха	60—80
IV	од 5 ха па нагоре	80—95

Во рамките на горе одредените проценти месниот народен одбор ќе го одреди процентот за секое поедино стопанство, водјќи сметка за економската сила на стопанството и за другите услови, што можат да влијаат на големината на задолжителните испораки.

Како обработиви површини се сметаат: ораници, бавчи и градини, лозја и ливади.

Член 12

На решението за задолжение со задолжителни испораки на кромпир може да се подаде жалба до околинскиот народен одбор во рок од три дена по примањето на решението, со тоа што околинскиот народен одбор е должен жалбата да е реши во рок од осум дена.

Жалбата не го задржува извршувањето.

Член 13

За исхрана на членовите на домаќинството ќе се остава до 100 кгр. кромпир за секој член.

За семе ќе се остава до 1.800 кгр. по хектар.

Член 14

Околинските народни одбори се должни да испратат на откупното претпријатие пред да почне откупот извод од списокот на задолженијата, во кој ќе се покажат посебно за подрачјето на секој месен народен одбор, а посебно за секоја категорија на стопанството, колку е кое стопанство поименично задолжено со задолжителна испорака на кромпир.

IV. ОБВРСКИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И НА ЕКОНОМИИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Член 15

Количините за задолжителната испорака на кромпирот на селанските работни задруги се утврдуваат во планот на производството и на пазаришните одвишоци на земјоделските производи.

Со цел да се утврди планот на пазаришните одвишоци од вкупното производство на кромпир ќе се одбијат количините потребни за исхрана на членовите на задругата и нивните фамилии (член 13) како и количините потребни за фондовите (семенски фонд).

Од утврдениот пазаришен одвишок на кромпирот на селанската работна задруга и се остава 10—30% од пазаришните одвишоци према големината на задругата, нејзината стопанска сила и карактерот на производството со кој што селанската работна задруга се бави.

Член 16

Планот на производството и на пазаришните одвишоци на кромпирот, како и количините на задолжителната испорака на економиите на земјоделските задруги се утврдува како и за селанските работни задруги.

Чл. 17

Напатствие за планирање на производството на пазаришните одвишоци на кромпирот за селанските работни задруги донесува Министерот за земоделие во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ.

Напатствие за количината на кромпирот што ќе се остава на економиите на земјоделските задруги односно на нејните членови пропишува Министерот за земјоделие во согласност со Министерот за државни набавки.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Чл. 18

Доколку радњата не содржи одбележници на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 30.000 динари или со поправителна работа до два месеца лицата што се должни да го продаваат кромпирот по прописите на оваа уредба:

а) ако без оправдан разлог и намерно не ја извршат обврската во одредената количина и во одредениот рок;

б) ако даваат неточни податоци што се од влијание за утврдување на обврската;

в) ако намерно не ги засадат по планот предвидените односно со обврската дадените површини, или ако го запустат намерно понатамошното обработување на засадените површини па сејанијата пропаднат или се оштетат.

Административно-казнената постапка а водат и казни изрекуваат извршните одбори на околинските (градските) народни одбори.

Чл. 19

Доколку радњата не содржи одбележници на кривично дело ќе се казнат со парична казна до 10.000 динари одговорните службеници во доверенството за државни набавки (за трговија и снабдување) на извршниот одбор на обласниот, околинскиот односно градскиот народен одбор, односно службениците на месните народни одбори, како и раководителите и одговорните службеници на овластените откупни државни претпријатија односно задруги:

а) ако не издаваат или не издаваат на време соопштенија од член 9 од оваа уредба;

б) ако поради немарно и бирократско работење не превземаат мерки задолженијата на стопанствата да се извршат на време;

в) ако не поднесат на време или ако поднесат неточни извештаи;

г) ако не водат на пропиан начин евиденција за задолженијата како и за откупите и испорачените количини компир; и

д) ако располагаат со откупениот компир противно на постоеките прописи или противно на диспозициите добивени од надлежниот орган односно претпријатие.

Казните ги изрекува Министерот за државни набавки врз основа на спроведената административно-казнена постапка по прописите на Основниот закон за прекршоци.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Чл. 20

Министерот за државни набавки ќе издаде во согласност со Претседателот на Владата потребни напатствија на обласните народни одбори за начинот на изработка на планот на, околските, градските и месните народни одбори, за давање помош на околските, градските и месните народни одбори, за смерниците со кои што ќе се раководот месните народни одбори при задолжувањето на стопанствата и ќе одреди рокови во кои што ќе се извршат радњите во врска со спроведувањето на оваа уредба.

Чл. 21

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба донесува Министерот за државни набавки.

Чл. 22

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службениот весник на Народна Република Македонија".

Број 4010, 31-VIII-1949 година, Скопје.

Министер
на државните набавки,
П. Менков, с. р.

Потпретседател
на Владата на НРМ,
П. Минчев, с. р.

176

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за државни набавки донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА ОРИЗОВА АРПА ВО ЕКОНОМСКАТА 1949/50 ГОДИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Чл. 1

Со цел да се обезбеди снабдувањето на работниот народ со ориз ќе се врши во економската 1949/50 година задолжителен откуп на оризова арпа (нелупен ориз).

Под задолжителен откуп се подразбира должност на секој земјоделец и селанска работна задруга да и' по прописите на оваа уредба продадат на државата одредена количина оризова арпа по одредените откупни цени.

Чл. 2

Покрај земјоделците должни се на државата да и' продадат оризова арпа и неземјоделците што имаат земја засејана со ориз, како и лицата што зеле или дале земја под наем или испоица.

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски напатствија за задолжителното подавање и за начинот на задолжувањето на неземјоделците и на лицата што зеле или дале земја во наем или испоица.

Чл. 3

Земјоделците и селанските работни задруги слободно располагаат со одвишоците на оризовата арпа што им остануваат после задолжителната испорака по одредбите на оваа уредба (слободни одвишоци).

Слободните одвишоци можат земјоделците и селанските работни задруги да и' ги продаваат на државата по прописите од Уредбата за продавање земјоделски производи

врзано со правото за купување на одредени индустриски производи по пониски единствени цени, а под условите на Уредбата за одредување на највисокиот износ до кој што можат да се продаваат земоделските производи по врзани цени.

Чл. 4

За секој 100 кг. продадена оризова арпа откупното претпријатие на сопственикот ќе му даде без накнада по 4 кгр. оризова плева.

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

Чл. 5

Претходниот план за откуп на оризова арпа го утврдува Министерот за државни набавки во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ и со Министерот за земјоделство.

Министерот за државни набавки го разработува претходниот план за откуп на оризова арпа на обласни народни одбори, обласните народни одбори на околски односно на градски народни одбори, а околските народни одбори на месни народни одбори.

Чл. 6

Врз основа на претходниот план за откуп на оризова арпа примен од околскиот народен одбор, месниот народен одбор ќе изврши во времето кога дозрева оризот претсметка на задолжението (претходно задолжение) на секое поедино земјоделско стопанство, одредувајќи ја количината на оризова арпа која стопанството ќе биде должно да ја продаде на државата. Претсметка на задолжувањето (претходно задолжување) месниот народен одбор ја врши врз основа на површината што ја засејало стопанството и врз основа на утврдениот жетвен принос.

Проценката на жетвениот принос ја вршат во време на дозревањето на оризовата арпа, а во рок што ќе го одреди Министерот за државни набавки, комисиите што ги образува месниот народен одбор по одобрење на околскиот народен одбор.

Претсметките на задолженијата (претходно задолжение) месниот народен одбор ги внесува во посебни списоци. Образецот на овие списоци и начинот на пополнувањето ќе го пропише Министерот за државни набавки.

Чл. 7

Пополнетите списоци во два примера заедно со исказот на задолженијата на селанските работни задруги врз основа на нивните потврдени планови на производството и на пазаришните одвишоци месниот народен одбор ги испраќа до околскиот народен одбор. Извршниот одбор на околскиот народен одбор на својата седница ги прегледува поднесените списоци на задолженијата и во нив врши исправки доколку се потребни.

После извршеното прегледување на списоците извршниот одбор на околскиот народен одбор составя претходен план на откупот со преглед на задолженијата по категории на стопанствата и по подрачјата на месните народни одбори. Планот на откупот на оризова арпа околскиот народен одбор го испраќа на обласниот народен одбор.

Извршниот одбор на обласниот народен одбор составува претходен обласен план на откупот на оризова арпа со преглед на задолженијата по околните и со предлог по категории за подрачјето на обласниот народен одбор и го испраќа до Министерот за државни набавки.

Чл. 8

Врз основа на претходните планови за откуп на оризова арпа на обласните народни одбори Министерот за државни набавки составува предлог на планот за откуп на оризова арпа на Народна Република Македонија и го поднесува на Владата на одобрение.

Чл. 9

Планот за откуп на оризова арпа за подрачјето на Народна Република Македонија, утврден од Владата, Министерот за државни набавки го испраќа на обласните народни одбори за извршување.

Месните народни одбори врз основа на дефинитивниот план за откуп на оризова арпа ќе извршат соответни исправки во списоците на задолженијата на стопанствата. Врз основа на вака поправените списоци извршниот одбор на месниот народен одбор ќе издаде на секое стопанство решение за

задолжението, во кое што ја одредува количината на оризовата арпа што стопанството е должно задолжително да и ја продаде на државата како и рокот на испораката.

III. УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП НА ПОЕДИНО СТОПАНСТВО

Чл. 10

Месните народни одбори се должни по сеидбенниот план, да му ја соопштат на секое земјоделско стопанство пред идната сеидба големината на површината, што е должно да ја засее со оризова арпа.

Чл. 11

За секое земјоделско стопанство во времето на дозревањето на оризот се утврдува жетвениот принос, како и одвишокот на жетвениот принос, од кој што стопанството е должно да и' продаде на државата одредена количина оризова арпа.

Жетвениот принос се утврдува така што количината на обработивата површина што земјоделецот ја засејал со ориз се помножува со приносот од декар утврден од комисијата (член 6).

Од вака утврдениот принос се одбиваат количините потребни за исхрана на членовите на домаќинството и за семе, а да се добие основа за утврдувањето на количината што стопанството е должно да и' ја продаде на државата (одвишок на жетвениот принос).

Чл. 12

Количината на оризовата арпа што стопанството е должно да и ја продаде на државата се пресметува во проценти од одвишокот на жетвениот принос се утврдува спрема вкупната засејана површина со ориз по категориите на земјоделските стопанства на следниот начин:

Категорија	Големина на засејаната површина	Процентот од одвишокот на жетвениот принос
I	до 5 декари	80 — 90
II	од 5 — 10 декари	85 — 95
III	од 10 декари па нагоре	90 — 98

Во рамките на горе одредените проценти месниот народен одбор ќе го одреди процентот за секое поедино стопанство, водејќи сметка за економската сила на стопанството и за другите услови што можат да влијаат на големината на задолжителните испораки.

Чл. 13

На решението за задолжение со задолжителни испораки па оризова арпа може да се подаде жалба до околинскиот народен одбор во рок од три дена по примањето на решението, со тоа што околинскиот народен одбор е должен жалбата да ја реши во рок од осум дена.

Жалбата не го задржува извршувањето.

Чл. 14

За исхрана на секој член од домаќинството ќе се остави до 15 кг. оризова арпа, а за семе до 20 кг. оризова арпа на еден декар.

Како членови на домаќинството се сметаат сите лица што живеат во заедница со домаќинството, било да се членови на фамилијата било да се постојано на работа во односното земјоделско стопанство.

За вршајот на вршалките ќе се остави количество одредено со посебни прописи.

Чл. 15

Околинските народни одбори се должни да испратат на откупното претпријатије пред да почне со откупот извод од списокот на задолженијата, во кој ќе се покажат посебно за подрачјето на секој местен народен одбор, а посебно за секоја категорија на стопанството, колку е кое стопанство поименично задолжено со задолжителна испрака на оризова арпа.

Чл. 16

На овластените откупни претпријатија односно пословните органи на Дирекцијата на државниот житен фонд, задолжително мора да им се предаде и целокупниот уем од вршалките, машинотракторските станици и станиците за чистење на семето, што го примаат како накнада во натура за своите услуги.

IV. ОБВРСКИТЕ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И НА ЕКОНОМИИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

Чл. 17

Количините на задолжителната испорака на оризовата арпа на селанските работни задруги се утврдуваат во планот на производството и на пазаришните одвишоци на земјоделските производи.

Со цел да се утврди планот на пазаришните одвишоци, од вкупното производство на оризовата арпа ќе се одбијат количините потребни за исхрана на членовите на задругата и нивните фамилии (член 14), како и количините потребни за фондовите (семенски фонд и резервни фонд за семе и људска храна).

Од утврдениот пазаришен одвишок на оризовата арпа на селанската работна задруга и се остава до 20% од пазаришните одвишоци према големината на задругата, нејзината стопанска сила и карактерот на производството со кој што селанската работна задруга се бави.

Чл. 18

Планот на производството и на пазаришните одвишоци на оризовата арпа, како и количината на задолжителната испорака на економиите на земјоделските задруги, се утврдува како и за селанските работни задруги.

Чл. 19

Напатствие за планирање на производството и пазаришните одвишоци на оризовата арпа за селанските работни задруги донесува Министерот за земјоделство во согласност со Претседателот на Планската комисија на НРМ.

Напатствие за количината на оризовата арпа што ќе се остава на економиите на земјоделските задруги односно на нејните членови пропишува Министерот за државни набавки.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Чл. 20

До колку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 50.000 динари или со принудителна работа до три месеци лицата што се должни да ја продадат оризовата арпа по прописите на оваа уредба:

а) ако без оправдан разлог и намерно не ја извршат обврска во одредената количина и одредениот рок;

б) ако даваат неточни податоци што се од влијание за утврдувањето на обврската;

в) ако намерно не ги засејат по планот предвидените количини со ориз, или ако намерно го запуштат понатамошното обработување на засејаните површини па сејанијата пропаднат или се оштетат.

Административно-казнената постапка ја водат и казни изрекуваат извршните одбори на околинските (градските) народни одбори.

Чл. 21

До колку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 20.000 динари одговорните службеници во Поверенството за државни набавки (за трговија и снабдување) на извршниот одбор на обласниот, околинскиот односно градскиот народен одбор, односно службениците на месните народни одбори, како и раководителите и одговорните службеници на овластените откупни државни претпријатија односно задруги:

а) ако не издаваат или не издаваат на време соопштената од член 10 од оваа уредба;

б) ако поради немарно и бирократско работење не превземаат мерки задолженијата на стопанствата да се извршат на време;

в) ако не поднесат на време или ако поднесат неточни извештаи;

г) ако не водат на прописан начин евиденција за задолженијата како и за откупите и испорачените количини оризова арпа;

д) ако располагаат со откупената оризова арпа противно на постоечките прописи или противно на диспозициите добивени од надлежниот орган односно претпријатије.

Казните ги изрекува Министерот за државни набавки врз основа на спроведената административно-казнена постапка по прописите на Основниот закон за прекршоци.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Чл. 22

Министерот за државни набавки во согласност со Претседателот на Владата ќе издаде подробни напатствија

на обласните народни одбори за начинот на разработка на планот на околските, градските и месните народни одбори, за давање помош на околските, градските и месните народни одбори, за смерниците со кои што ќе се раководат месните народни одбори при задолжувањето на стопанствата и ќе одреди рокови во кои ќе се извршат радњите во врска со спроведувањето на оваа уредба.

Чл. 23

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба ќе донесе Министерот за државни набавки.

Чл. 24

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 4611, 31-VIII-1949 година, Скопје

МИНИСТЕР
НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ

(П. Менков), с. р.

ПОДПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ВЛАДАТА НА НРМ

Н. Минчев с. р.

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на Министерот на државни набавки, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

177

УРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ОТКУП НА МЛЕКО И ПРЕРАБОТКИ
ОД МЛЕКО ВО 1949 ГОДИНА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел да се обезбеди правилното снабдување на работниот народ со млеко, односно преработки од млеко, а нарочито децата и болните, во 1949 година ќе се врши задолжителен откуп на млеко, односно преработки од млеко.

Член 2

На задолжителна испорака на млеко, односно преработки од млеко подлежат земјоделските стопанства, селанските работни задруги, економите на земјоделските задруги и другите лица што имаат молзен добиток (крави, биволици, овци и кози).

Член 3

Задолжителната испорака на млеко, односно преработки од млеко за земјоделските стопанства и другите лица, селанските работни задруги и економите на земјоделските задруги изнесува од 30 до 35% од утврдениот пазарен одвишок.

Во реоните каде производството на млеко е послабо, односно каде што нема достаточен производ за исхрана на производителите, процентот на задолжителната испорака на млеко, односно преработки од млеко може да се намали, односно поедини стопанства да се ослободат од задолжителната испорака.

Поблиски прописи по предните ставови донесува Министерот на државни набавки во согласност со Министерот за земјоделство.

Член 4

За испорачените задолжителни количини млеко, односно преработки од млеко на производителите ќе им се исплатува и тоа: една четвртина со давање покрај куповниот износ по одредените сврзани цени и ист износ на бонови за купување одредени индустриски производи по пониските единствени цени, а останалите три четвртини од задолжителната испорака по цени кои што се за 75% поголеми од сврзаните цени, но без давање на соодветен износ на бонови.

Член 5

Со млекото, односно преработки од млекото што не е опфанато со задолжителниот откуп производителите можат слободно да располагаат.

Производителите можат и млекото од одреден молзен добиток односно преработките од млекото со кое што слободно располагаат да го продаваат на државата по прописите на Уредбата за продавање земјоделски производи врзано со правото на купување одредени индустриски стоки ко пониските единствени цени, а под условите на Уредбата за одредување на највисокиот износ до кој што можат да се продаваат земјоделските производи по сврзани цени.

ПЛАНИРАЊЕ НА ОТКУПОТ

Член 6

Количините млеко, односно преработки од млеко кои што има да се откупат на подрачјето на поедини обласни народни одбори и на подрачјето на град Скопје се определуваат со републиканскиот план за откуп на млеко, односно преработки од млеко, кој што го донесува Министерот на државни набавки во согласност со Министерот за трговија и снабдување и Министерот за земјоделство.

Извршниот одбор на обласниот народен одбор по предлог од повереникот на државни набавки и повереникот за земјоделство со својот план одредува кон количини млеко, односно преработки од млеко и во кое време задолжително ќе се откупат во секоја околија (град) од неговото подрачје.

Врз основа на добиениот обласен план, извршниот одбор на околскиот (градскиот) народен одбор, по предлог од повереникот на државни набавки (за трговија и снабдување) и повереникот за земјоделство составува план за откуп на млеко, односно преработки од млеко за своето подрачје и одредува кои количини млеко, односно преработки од млеко и во кое време (по месеци) задолжително ќе се откупат на подрачјето на градскиот односно на секој поедин местен народен одбор.

ОДРЕДУВАЊЕ ОБВРСКИ

Член 7

При утврдувањето пазарниот одвишок и годишната обврска на поедини производители нарочно треба да се води сметка за нуждите на производителот, приносот и квалитетот на молзниот добиток, приносот од останатите земјоделски производи што служат за исхрана на производителот, потребите за исхрана на добитокот и бројот на членовите на домаќинството.

Член 8

Врз основа на планското задолжение, кое што во рамките на околскиот план за откуп на млеко, односно преработки од млеко отпаѓа на неговото подрачје, месниот народен одбор во рок од 10 дена по приемот на планот утврдува кои количини млеко, односно преработки од млеко (годишна обврска) и во кое време (по месеци) задолжително ќе ги продадат поедини земјоделски стопанства и други лица.

Од како ќе ја утврди годишната задолжителна испорака на секое поедино стопанство месниот народен одбор ќе состави список на стопанствата со нивните задолжувања и овој список ќе го објави на уобичаен начин.

Стопанствата можат да дадат приговор на своите задолжувања.

Списокот на стопанствата со задолжувањата и приговорите доколку ги има, месниот народен одбор ќе му ги достави на потврда на околскиот народен одбор.

Врз основа на потврдениот список на задолжувањата месниот народен одбор ќе му издаде на секое стопанство писмено решение за неговото вкупно задолжување по месеци и рок за испораката. Препис од решението месниот народен одбор е должен да му достави на овластеното претпријатие за откуп на млеко, односно преработки од млеко. Против решението може да се вложи жалба во рок од три дена по приемот на решението до извршниот одбор на околскиот народен одбор.

Член 9

Висината на годишната обврска за испорака на млеко, односно преработки од млеко, како и по месеци, за селанските работни задруги и економите на земјоделските задруги ја утврдува со свое решение извршниот одбор на околскиот народен одбор по предлог на надлежниот местен народен одбор врз основа на планот за производство на односната задруга односно економија и на така утврдната висина на годишниот одвишок

Против ова решение може да се вложи жалба во срок од три дена по приемот на решението до повисокиот надлежен орган.

Член 10

Млекото треба да се дава свежо, како што е намолзено, чисто и процедено, а преработките од млеко полномазни и зрели.

Во замена за свежо млеко може да се откупува тврдо сирење, бело сирење, кашкавал и масло во сразмера што ќе биде утврдена од Министерот на државни набавки во согласност со Министерот за земјоделие.

Член 11

Утврдувањето количината на млеко, односно преработки од млеко за задолжителна испорака ќе се врши врз основа на бројната состојба на молзниот добиток што го имаат производителите од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОТКУПОТ

Член 12

Со откупот на млеко односно преработки од млеко раководи Министерот на државни набавки преку Главната дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи во Скопје.

Член 13

Откупот на млекото односно на преработките од млеко можат да го вршат: државните откупни претпријатија од републиканско односно обласно значење со својата откупна мрежа, локалните откупни претпријатија по овластување на одредена територија и задругите како комисионари на државните откупни претпријатија.

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 14

До колку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 10.000 динари или со казна поправителна работа до два месеца лицата што се должни да продаваат млеко односно преработки од млеко по прописите на оваа уредба:

а) ако без оправдани причини или намерно не ја извршат обврската во одреденото време;

б) ако без оправдани причини не ја извршат обврската во одредената количина или квалитет;

в) ако даваат неточни податоци за бројот и врстата на молзниот добиток и за другите околности што се од влијание за утврдување на обврските;

г) ако млекото односно преработките од млеко не ги продаваат во природна состојба.

Административно-казнената постапка ја водат и казни изрекуваат извршните одбори на околските (градските) народни одбори по прописите на Основниот закон за прекршоци.

Член 15

До колку радњата не содржи одбележоци на кривично дело, ќе се казнат со парична казна до 5.000 динари одговорните службеници на народните одбори, како и раководителите и одговорните службеници на овластените државни претпријатија и задруги што се бават со купување или дистрибуција на млеко и преработки од млеко односно со преработка на млеко, и на службите за работничко снабдување што се бават со дистрибуција на млеко и преработки од млеко:

а) ако поради немарно и бирократско работење не превземат мерки задолженија за откуп на млеко односно преработки од млеко да се извршат на време;

б) ако на време не поднесуваат извештаи или поднесуваат неточни извештаи;

в) ако евиденцијата за задолженијата и за откупените и испорачаните количини на млеко и преработки од млеко не ја водат на прописан начин;

г) ако со откупеното млеко односно преработки од млеко располагаат противно на постоечките прописи или противно на диспозициите добивени од надлежните органи;

д) ако по нивна вина собраното млеко односно преработки од млеко се расипат.

Казните ги изрекува Министерот за државни набавки врз основа на спроведената административно-казнена постапка по прописите на Основниот закон за прекршоци.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Количините млеко односно преработки од млеко кои што поедини производители во времето од 1 јануари 1949 година па наваму ги дале како задолжителен откуп на овластеното претпријатие или задруга, ќе се засметаат во задолжителна испорака по прописите на оваа уредба.

Член 17

Ако производителите го продадат молзниот добиток можат да се ослободат од задолжителната испорака на млеко односно млечни преработки само врз основа на доказ дека соодветната обврска е пренесена на купувачот.

Член 18

Министерот за државни набавки ќе донесе поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба.

Член 19

Сите пописи од Уредбата за организација на откупот на млеко и млечни производи и за оснивање на Главна дирекција за откупот и промет со млеко и млечни производи на Министерството за трговија и снабдување („Службен весник на НРМ“ Бр. 8 (49) до колку се во противност со одредбите од оваа уредба) престануваат да важат.

Член 20

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 4608, 31-VIII-1949 година, Скопје

Министер на државни набавки,

И. Менков, с. р.

Потпретседател на Владата на НРМ
Н. Минчев, с. р.

178

Врз основа на чл. 3 ст. 1 од Законот за државната арбитража, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОБВРЗУВАЊЕ НА ОБЛАСНИ ДРЖАВНИ АРБИТРАЖИ

Член 1

На територијата на Народна Република Македонија се образуваат следните обласни државни арбитражи:

1) Обласна државна арбитража при Извршниот одбор на Народниот одбор на Скопска област, која што е месно надлежна за територијата на Скопската област и на градот Скопје.

2) Обласна државна арбитража при Извршниот одбор на Народниот одбор на Битолска област, која што е месно надлежна за територијата на Битолската област.

3) Обласна државна арбитража при Извршниот одбор на Народниот одбор на Штипска област, која што е месно надлежна за територијата на Штипската област.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се укинуваат:

а) Државната арбитража при Градскиот народен одбор на град Скопје;

б) Државната арбитража при Градскиот народен одбор на град Битола и

в) Државната арбитража при Градскиот народен одбор на град Штип.

Уредбата на Владата на НРМ бр. 1818 од 11.II.1949 година („Службен весник на НРМ“ бр. 5 од 28.II.1949 година) престанува да важи.

Член 3

Државните арбитражи при градските народни одбори од претходниот член сите несвршени предмети ќе ги предадат на соодветните обласни државни арбитражи според територијалната надлежност одредена со оваа Уредба.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето и во „Службен весник на НРМ“.

Број 4625

31-VIII-1949 година

Скопје

Подпретседател на Владата на НРМ
Н. Минчев с. р.

179

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за индустрија и рударство, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ИНДУСТРИЈАТА

Член 1

Со цел за научно истражувачки работи во областа на индустријата при Министерството на индустријата и рударството на Народна Република Македонија се оснива Институт за научни истражувања во индустријата со седиште во Скопје.

Институтот е под раководство и надзор на Министерот за индустрија и рударство.

Член 2

Задачите на институтот за научни истражувања се:

- а) Да врши научни истражувања во областа на индустријата.

- б) Да дава предлози, мненија и совети за унапредување на производството во индустријата.

- в) Да пронајдува нови врсти на материјали.

- г) Да истражува и пронајдува нови технолошки процеси како и да работи на рационализација на постоечките технолошки процеси.

- д) Да проучува и да ја следи примената на нови методи во работата и техничкиот напредок во техниката и науката.

- е) Да го испитува квалитетот на производството и да дава предлози и напастива за подобрување на квалитетот на производството.

- ж) Да соработува со соодветните научни установи во земјата и во странство.

Член 3

Со работите на институтот за научни истражувања во индустријата раководи директор кого го поставува Министерот за индустрија и рударство во согласност со Претседателот на Владата на Народна Република Македонија.

Член 4

Институтот за научни истражувања има свој стручен совет.

Членовите на Стручниот совет ги именува Министерот за индустрија и рударство.

Член 5

Институтот за научни истражувања во индустријата има посебна претсметка на приходи и расходи во составот на претсметката на приходите и расходите на Министерството на индустријата и рударството.

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите е директорот на институтот.

Член 6

Поблиски прописи за организацијата и работењето на институтот ќе донесе Министерот за индустрија и рударство.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 4613 Подпретседател на Владата на НРМ

Скопје, 31-VIII-1949 год. Н. Минчев с. р.

Министер за индустрија и рударство,

Бл. Попов, с. р.

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со цел за потготвување и добивање на средни стручни кадри во индустријата и рударството, се оснива индустриското средно техничко училиште со седиште во град Скопје. Училиштето е самостојна установа на Министерството на индустријата и рударството.

Индустриското средно техничко училиште стои под непосреден надзор и раководството на Министерот на индустријата и рударството.

Член 2

Индустриското средно техничко училиште има електро-технички, хемиски, рударски, машински и технички отсек.

Министерот на индустријата и рударството може со свое решение да оснива и други отсеци или постоечките да ги укинува.

Член 3

Со работите на Индустриското средно техничко училиште раководи директор кој што за својата работа непосредно одговара на Министерот на индустријата и рударството.

Член 4

Во Индустриското средно техничко училиште се примаат ученици што завршиле седумгодишно основно или на него равно училиште со положен нижи течаен испит.

Наставата на училиштето трае 4 години.

Член 5

Индустриското средно техничко училиште има посебна претсметка на приходи и расходи која што влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Министерството на индустријата и рударството.

Директорот на индустриското средно техничко училиште е наредбодател за извршување на претсметката.

Член 6

Поблиски прописи за организацијата и работењето на индустриското средно техничко училиште, како и за наставниот план и програма ќе пропише Министерот на индустријата и рударството во согласност со Министерот на просветата.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во Службен весник на Народна република Македонија.

Број 4612-31-VI-49 год. Скопје

Министер на индустријата и рударството

(В. Попов) с. р.

Потпретседател на Владата на НРМ

(Н. Минчев) с. р.

181

Врз основа чл. 29 точка 3 во врска со чл. 14 точка 4 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947—1951, а по предлог на Министерот за просвета, Владата на Народна Република Македонија донесува Уредба за изменување и дополнување на уредбата за Вишата педагошка школа во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 30/49), така што нејзиниот изменет, дополнет и пречистен текст гласи

УРЕДБА

ЗА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

Член 1

• Се оснива Виша педагошка школа со седиште во Скопје

180

Врз основа на чл. 29 точ. 3 во врска со чл. 14 точ. 5 и чл. 14 точ. 3 од Законот за Петгодишниот план за развиток на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947-1951 по предлог на Министерот на индустријата и рударство, Владата на Народна република Македонија ја донесува следната

Член 2

Вишата педагошка школа е установа на Министерството за просвета и се наоѓа под непосреден надзор на Министерот за просвета.

Член 3

Задаток на Вишата педагошка школа е да оспособува од своите слушачи преподавателите за вишите одделија на седмолетките и за нижите класови на гимназиите.

Член 4

Во Вишата педагошка школа може да биде примен како слушач секој граѓанин на ФНРЈ кој што свршил средна школа.

Страни државјани можат да се запишат во школата само по одобрение на Министерот за просвета.

Член 5

Слушачите на Вишата педагошка школа можат да бидат редовни и вонредни.

Редовни слушачи се оние кои што ги посетуваат задолжително предавањата, а вонредни се оние кои што се на служба и не ги посетуваат задолжително предавањата.

Член 6

Школувањето во Вишата педагошка школа трае за редовните слушачи две години односно четири семестра, а за вонредните три години односно шест семестри.

Школувањето на вонредните слушачи затекнати во денот на влегувањето во сила на оваа Уредба трае три години односно шест семестри.

Член 7

Дипломираните слушачи на Вишата педагошка школа можат да се запишуваат на филозовски или природно-математички факултет на сродна група предмети како вонредни студенти, по одобрение на Министерот за просвета.

По исклучение тие можат да се запишуваат и како редовни студенти по одобрение на Министерот за просвета.

Член 8

На редовните слушачи од предходниот член, им се признаваат на факултетот два односно четири семестра, спрема тоа после колку семестри дипломирале на Вишата педагошка школа.

На вонредните слушачи што студирале и дипломирале по програмата, која што редовните слушачи ја минале за два семестра, им се признаваат два семестра, а на другите дипломирани вонредни слушачи им се признаваат четири семестра.

Прописи за признавањето на испитите од Вишата педагошка школа ќе издаде Комитетот за универзитет, високи школи и научни установи на Владата на НРМ во согласност со Министерот за просвета.

Член 9

Прописите од предходните два члена се однесуваат и ќе се прилагаат и на лицата кои што го свршиле со успех прогимназијалниот курс одржан во учебната 1945/46 година, така што на факултет им се признаваат по два семестра и односните испити, како и на лицата кои што свршиле со успех Виша педагошка школа во бивша Југославија, така исто на факултет им се признаваат по четири семестра и односните испити.

Член 10

Вишата педагошка школа има посебна претсметка на приходите и расходите во составот на претсметката на приходите и расходите на Министерството за просвета.

На чело на Вишата педагошка школа стои директор, кој што одговара пред Министерот за просвета за работата и успехот на школата.

Школата има совет кој што го составуваат директорот и преподавателите на истата.

Член 11

Преподаватели на Вишата педагошка школа се лица со квалификации и звање професор на виша школа. Во недостаток на вакви лица на работа можат да се доделуваат и лица со квалификации и звање професор на средна школа.

Член 12

Наставните планови и програми за Вишата педагошка школа ги пропишува Министерот за просвета врз основа на планот и програмата што ќе ги пропише Министерот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член 13

Се овластува Министерот за просвета да издаде правилник за организацијата и работата на Вишата педагошка школа, како и за уписот и полагањето испитите на редовните и вонредните слушачи, во согласност со Министерот за наука и култура на Владата на ФНРЈ.

Член 14

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето и во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 4615

Подпретседател на Владата,

31-VIII-1949 година

Н. Минчев с. р.

Скопје

Министер за просвета,

Д. Мире с. р.

P82

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за индустрија и рударство, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СВИЛАРСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

Член 1

При Министерството на индустријата и рударство на Народна Република Македонија се оснива Институт за свиларство со седиште во Гевгелија.

Институтот е под раководство и надзор на Министерот за индустријата и рударството.

Член 2

Задачите на Институтот се:

- а) Да врши научни истражувања од областа на свиларството;
- б) Да дава предлози, мислења и совети за унапредување производството на свиларството.
- в) Да соработува со соодветните научни установи во квалитетот на свилениите буби, свилата и црничевите семиња, како и стручни мислења во врска со резултатите на научно истражувачките работи.
- г) Да соработува со соодветните научни установи во земјата и во странство.
- д) Да ги објавува резултатите на извршените проучувања, да издава научни работи, извештаи и стручна литература.
- е) Да врши и други работи што ќе му ги довери Министерот за индустрија и рударство во врска со подигнувањето и усовршувањето на свиларството.

Член 3

За да ги оствари своите задачи Институтот може да има опитни станици со потребна површина земја, како и огледни полиња на државните земјоделски стопанства.

Член 4

Со работите на Институтот раководи директор кого го поставува Министерот за индустрија и рударство во согласност со Претседателот на Владата на Народна Република Македонија.

Член 5

Институтот за свиларство има посебна претсметка за приходи и расходи во составот на претсметката на приходите и расходите на Министерството на индустријата и рударството.

Наредбојател за извршување на претсметката на приходите и расходите е директорот на Институтот.

Член 6

Се овластува Министерот за индустрија и рударство да пропише поблиски прописи за организацијата и работните на Институтот.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 4614

Подпретседател

Скопје, 31-VIII-1949 год.

на Владата на НР Македонија

Н. Минчев с. р.

Министер

за индустрија и рударство

Бл. Попов с. р.

183

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на Народна Република Македонија за донесување Уредби по прашањето од народното стопанство и обновата на земјата, а по предлог од Министерот за локален сообраќај, Владата на Народна Република Македонија ја донесе следната

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА АУТО-РЕМОНТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛЕН САОБРАЌАЈ

Член 1

Главната Дирекција за ауто-ремонт на Министерството за локален саобраќај, основана со Уредба на Владата на НРМ бр. 7167 од 16-VI-1948 год. се укинува.

Член 2

Надлежноста, како и правата и обврските на Главната дирекција за ауто-ремонт на Министерството за локален саобраќај и нејзините недовошени работи прејдуваат на Управата за ауто-ремонт на Министерството за локален саобраќај.

Член 3

Се овластува Министерот за локален саобраќај, да издава напатствија за извршувањето на оваа Уредба.

Член 4

Уредбата за оснивање Главната дирекција за ауто-ремонт на Министерството за локален саобраќај („Службен весник на НРМ“ Бр. 18 од 23-IV-1948 год.) претставува да важи.

Член 5

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во Службен весник на Нар. Република Македонија“.

Бр. 4618 31-VIII-1949 год. Скопје

Министер за локален сообраќај

(Т. Ношпал) с. р.

Потпретседател на владата на НРМ

П. Минчев, с. р.

184

Врз основа чл. 79 ст. II од уставот на Народна Република Македонија, Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за Земјоделие донесува:

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ РЕОНСКИ ОПИТНИ СТАНИЦИ ЗА ПАМУК

Чл. 1

Во составот на Институтот за памук при Министерството за земјоделие се осниват реонски опитни станици

за памук во Св. Николе, Штип, Радовиш, Струмица, Гевгелија, с. Јосифово- Гевгелиска околија, Кавадарци, Т. Велес, с. Градско Т. Велешка околија, Кочани и Куманово.

Министерот за земјоделие со свое решение, а по предлог на Институтот за памук при Министерството за земјоделие може да оснива нови реонски опитни станици за памук, како и постоеките да ги укинува, соединува или оделува.

Чл. 2

Задачи на реонските опитни станици се:

а) да вршат опити со најпогодни сорти памук од нивниот реон и да изнајдуваат нови сорти памук,

б) да пронајдуваат најпогодни плодородни и приметуват агротехнички мерки (обработка, јаровизација, сеидба, губрење, заламање и др. (За да се постигне уголемување на приносот на памук).

в) да организираат производство на памуково семе од установени високопримени сорти памук во семепроизводителните стопанства за задоволување потребите од памуково семе,

г) да проучуваат, евидентират и пропагират постигнатите позитивни резултати во реонот и отклонуват негативните резултати,

д) да водат борба против болести и штеточини на памукот,

е) да оспособуваат кадрови од трудбениците за подобро одгледување на памук, примена агротехнички мерки и др. и да водат евиденција за постигнатите од борците за поголем принос, и

е) да доставуваат резултати од сите постиженија на институтот за памук.

Чл. 3

Реонските опитни станици за памук се под надзор и раководство на Институтот за памук при Министерството за земјоделие.

Члан 4

Со работите на реонските опитни станици за памук раководи шеф, кој што за својата работа одговара на Директорот за институтот за памук при Министерството за земјоделие.

Член 5

Реонските опитни станици за памук имат посебни претсметки на приходите и расходите во составот на претсметката на приходите и расходите на Институтот за памук при Министерството за земјоделие.

Шефот на реонската опитна станица за памук е наредбодател за извршување на претсметка.

Член 6

Министерот за Земјоделие се овластува да пропишува поблиски прописи за организацијата и работењето на реонските опитни станици за памук, како и за извршување на оваа Уредба.

Член 7

Ова Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НР Македонија“.

Бр. 4621 31-VIII-1949 год.

Министер на земјоделието,

В. Ацева с. р.

Потпретседател на владата на НРМ

Н. Минчев, с. р.

185

Врз основа на чл. 29 т. 3 а во врска со чл. 14 ст. 2 од Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство во Народна Република Македонија во годините 1947—1951 и чл. 24 од Законот за учениците во стопанството, по предлог од министерот за локален сообраќај, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА СТРУЧНИ ШКОЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО ОД АУТОМЕХАНИЧКАТА СТРУКА

Член 1

За да би им се овозможило на учениците во стопанството од аутомеханичката струка покрај практичното работење да добијат и потребна стручна теориска подготовка и да го дополнат своето општо образование се оснива Стручно школо за ученици во стопанството од аутомеханичката струка "Тошо Димов" во град Скопје.

Министерот за локален сообраќај може со решение да оснива такви школи и во други места.

Член 2

Школите од претходниот член се под раководството на Министерството за локален сообраќај, кое што ги сноси и сите трошкови околу издршката на школите.

Школите се под надзорот на Министерството за локален сообраќај и Министерството на трудот.

Член 3

Со работите на школата непосредно раководи управител.

Управителот на школата го поставува Министерот за локален сообраќај.

Член 4

Школувањето во школата трае три години.

Наставата во школата се состои од предмети од општо и од предмети од стручно образование.

Стручното образование се состои од теориска настава и од дополнителна практична обука во школата и во претпријатијата од аутомеханичката струка.

Наставниот план и програма за предметите од општото образование ги пропишува Министерот за просвета, а за стручните предмети министерот за локален сообраќај по согласност со Министерот на трудот.

Член 5

Во школата ќе се примат лица поменати во чл. 1 од Законот за учениците во стопанството а унесени во аутомеханичката струка во претпријатие.

Член 6

Учениците што со успех ќе ја свршат школата стекнуваат право да се пријават за полагање на стручен испит од аутомеханичката струка под условите од чл. 27 од Законот за учениците во стопанството и чл. 4 и Правилникот за струката.

По положениот стручен испит учениците стекнуваат квалификации на квалификувани работници од соодветната струка по прописите на Законот за учениците во стопанството.

Член 7

Поблиски прописи за организацијата и работењето на школата и за извршувањето на оваа уредба донесува Министерот за локален сообраќај во согласност со Министерот на трудот.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 4617, 31-VIII-1949 год., Скопје.

Министер
за локален сообраќај,
Т. Ношпал, с. р.

Потпретседател
на Владата на НРМ,
И. Минчев, с. р.

186

Врз основа на чл. 43 и 52 од Законот за уредување на народните судови ("Службен весник на ФНРЈ" бр. 51 од 25-VI-1946 година Владата на Народна Република Македонија на предлог на Министерот на правосудието ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

На подрачјето на Народна Република Македонија постојат следните окружни и околиски судови.

I — ОКРУЖНИ СУДОВИ

1) Окружни суд во Битола за подрачието на Битолска област.

2) Окружни суд во Скопје за подрачието на град Скопје и Скопска област.

3) Окружни суд во Штип за подрачието на Штипска област.

II — ОКОЛИСКИ СУДОВИ

а) на подрачјето на Окружниот суд во Битола

1) Околиски суд во Битола за град Битола и Битолска и Демир-Хисарска административна околија;

2) Околиски суд во Дебар за Дебарската административна околија;

3) Околиски суд во Кичево за Кичевската и Бродската административна околија;

4) Околиски суд во Охрид за град Охрид и Охридската административна околија;

5) Околиски суд во Прилеп за град Прилеп и Прилепската и Крушевската административна околија.

6) Околиски суд во Ресен за Ресенска административна околија;

7) Околиски суд во Струга за Струшката административна околија;

б) на подрачието на Околискиот суд во Скопје

1) Околиски суд во Гостивар за Гостиварска административна околија;

2) Околиски суд во Крива Паланка за Кривопаланечката административна околија;

3) Околиски суд во Куманово за град Куманово и Кумановската административна околија;

4) Околиски суд во Скопје за град Скопје (I, II, III и IV реон и Скопската и Горчепетровската административна околија;

5) Околиски суд во Тетово за град Тетово и Тетовска административна околија;

6) Околиски суд во Титов Велес за град Титов Велес и Титов Велевската административна околија.

в) на подрачието на Окружниот суд во Штип:

1) Околиски суд во Берово и за Беровската административна околија;

2) Околиски суд во Гевгелија и за Гевгелиска административна околија.

3) Околиски суд во Кавадарци и за Кавадарска административна околија;

4) Околиски суд во Кочани и за Кочанска административна околија;

5) Околиски суд во Кратово за Кратовска административна околија;

6) Околиски суд во Радовиш за Радовишката административна околија;

7) Околиски суд во Св. Николе и за Свети Николската административна околија.

8) Околиски суд во Струмица за град Струмица и Струмичката административна околија.

9) Околиски суд во Царево село за Царевоселската административна околија.

10) Околиски суд во Штип за град Штип и Штипската административна околија.

Член 2

Окружниот суд во Скопје ќе ги сприми сите несвршени предмети до денот на влегувањето во сила на оваа Уредба од околиските судови во Гевгелија, Кавадарци и Дебар.

Член 3

Се овластува Министерот на правосудието да издава поблиски прописи и напатствија за извршување на оваа Уредба.

Член 4

Од денот на влегувањето во сила на оваа Уредба престанува да важи Уредбата за определување бројот и територијалната надлежност на народните судови во Народна Република Македонија ("Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 24 од 30 јули 1946 година).

Член 5

Се ставува во сила Уредбата за бројот и начинот за избор на делегирани одборници од околските и градските народни одбори за избор на претседатели, судии и судии-поротници на окружните судови ("Службен весник на Народна Република Македонија" бр. 17 од 23-IV-1947 година).

Член 6

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 4628 31-VIII-1949 година Скопје

Министер на правосудието

В. Калајџиски, с. р.

Потпретседател на владата на НРМ

П. Минчев, с. р.

187

Врз основа на чл. 29, т. 3, во врска со чл. 14, т. 3 од Законот за Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија во годините 1947 — 1951, а по предлог на Министерот за шумарство, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ШУМАРСКИ ТЕХНИКУМ „ЧАСЛАВ РАНГЕЛОВСКИ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со цел да се подготват и добијат средни стручни кадри за шумарската струка, се оснива шумарски техникум „Часлав Рангеловски“ во Скопје.

Шумарскиот техникум е-установа на Министерството за шумарство и се навоѓа под непосредно раководство и надзор на Министерството за шумарство.

Шумарскиот техникум има степен на средно стручно школо.

Член 2

Техникумот има два отсека: отсек за узгој и отсек за експлоатација на шумите.

Одделувањето на учениците на овие два отсека ќе стане од учебната 1950/51 година, а до тоа време ќе има само еден мешовит отсек: узгојно експлоатационен.

Член 3

Наставата трае четири години во обата отсека.

По исклучение, за учениците кои ќе се запишат во техникумот на II и III година во учебната 1949/50 година наставата ќе трае три години.

Член 4

Во Техникумот се примат ученици со положен полуматурски испит, или кои што свршиле друга некоја школа во ранг на ниска средна школа.

Бројот на учениците кои ќе се примат секоја година во Техникумот, како и на кој отсек, го определува Министерот за шумарство врз основа на општиот план на уписот и по предходна согласност на Министерот за просвета.

Член 5

Со Техникумот раководи директор кого го назначува Министерот за шумарство во согласност со Претседателот на Владата.

За својата работа директорот му е одговорен на Министерот за шумарство.

Член 6

Техникумот има оделна предметка на приходите и расходите која влегува во состав на предметка на приходите и расходите на Министерството за шумарство.

Директорот на Техникумот е наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите на Техникумот.

Член 7

Поблиски прописи за организацијата и работењето на Техникумот, наставниот план и програмата, како и условите за прием на ученици во истиот, пропишува Министерот за шумарство во согласност со Министерот за просвета.

Член 8

Со влегувањето во сила на ова Уредба се укинува шумарскиот одел ири Средното техничко училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје.

Начинот и времето на примопредајата на шумарскиот одел помеѓу средното техничко училиште „Здравко Цветковски“ и шумарскиот техникум „Часлав Рангеловски“ ќе ги определат по споразумение Министерот за градежите, Министерот за шумарство и Министерот на индустрија и рударство.

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Бр. 4606 31 VIII 1949 Скопје.

Министер за шумарство
Ст. Ивановски, с. р.

Потпретседател на Владата
П. Минчев, с. р.

188

Врз основа на чл. 79 ст. 2 Уставот на Народна Република Македонија и на т. 3 од Указот за образување на Министерството за државни набавки на Владата на Народна Република Македонија У Бр. 6 од 16-IV-1949 год. на предлог на Министерот на трговија и снабдување и Министерот за државни набавки Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЈА, УПРАВАТА ЗА МЛИНАРСТВО И УПРАВАТА ЗА СВИЊОГОЈСТВО ОД СОСТАВОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ИСТИТЕ ВО СОСТАВОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ДРЖАВНИ НАБАВКИ

Член 1

Од составот на Министерството за трговија и снабдување се издвојуваат и се вклучуваат во составот на Министерството за државни набавки.

1) Управата за откуп на земјоделски производи ири Министерството за трговија и снабдување на Народна Република Македонија основана со Уредба на Владата од 11-II-1948 год. бр. 1828 "Службен весник на НР Македонија" бр. 6 48.

2) Управата за млинарство на Министерството за трговија и снабдување на Народна Република Македонија — основана со Уредбата на Владата на Народна Република Македонија бр. 2413 од 24-III-1949 год. ("Службен весник на НР Македонија" бр. 9/49), и

3) Управата за свињогојство.

Член 2

Сите надлежности и овластенија дадени на Министерството за трговија и снабдување по Уредбите поменати во чл. 1 под 1 и 2, како и надлежностите на Управата за свињогојство, се преносуваат на Министерството за државни набавки.

Член 3

Оваа Уредба влегува во сила веднаш.
Бр. 4026 31-VIII-1949 година Скопје

Потпретседател на владата на НРМ
Н. Минчев, с. р.

Министер на трговија и снабдување
(Р. Бајалски) с. р.
Министер за државни набавки,
И. Менков

189

Врз основа на чл. 79 став II од Уставот на Народна Република Македонија и чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за просвета, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ, ВИШИТЕ
ОСНОВНИ И НИЖИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ

Член 1

Членот 12 од Уредбата за ученички домови за учениците од средните и средните стручни, вишите основни и нижите стручни школи („Службен весник на НРМ“ бр. 18 од 23-VI-1948 година) се изменува и гласи:

Се овластува Министерот за просвета да пропише Правилник за организацијата и работата на ученичките домови при средните школи и при вишите основни школи.

Се овластуваат ресорните министри да пропишат, во согласност со Министерот за просвета Правилници за организацијата и работата на ученичките домови при средните стручни школи и при нижите стручни школи.

Член 2

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“. Бр. 4616

31-VIII-1949 година.

Скопје.

Министер за просвета,

Д. Мире с. р.

Потпретседател на Владата

Н. Минчев с. р.

190

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата за народното стопанство и обновата на земјата и по предлог на Министерот за земјоделие, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СРЕДНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО УЧИЛИШТЕ ВО ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Средното земјоделско училиште за лозарство и градинарство со седиште во Демир Капија основано со Уредба на Владата на НРМ од 14-VIII-1947 година бр. 3717 се укинува со завршување на учебната 1948/49 година.

Член 2

Учениците од I и II клас од училиштето можат да го продолжат своето образование во Средното земјоделско училиште во Тетово.

Член 3

Учениците упатени на поправен испит, испитот ќе го полагаат во училиштето, означено во член 2 од оваа Уредба.

Член 4

Уредбата за оснивање Средно земјоделско училиште во Демир Капија („Службени весник на НРМ“ бр. 25 од 28-VII-47 година) престанува да важи со завршувањето на учебната 1948/49 година.

Член 5

Се овластува Министерот за земјоделие да донесува поблиски прописи и издава напатствија за извршување на оваа Уредба.

Член 6

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“. Бр. 4620

31-VIII-1949 год.

Министер за земјоделие,

В. Ацева с. р.

Потпретседател на Владата

Н. Минчев с. р.

191

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, а предлог на Министерот за локален сообраќај, Владата на Народна Република Македонија ја донесе следната

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВЕН
АУТОТРАНСПОРТ ПРИ КОМИСИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН СО-
ОБРАЌАЈ ПРИ ВЛАДАТА НА НР МАКЕДОНИЈА

Член 1

Главната дирекција за Јавен аутотранспорт при Комисијата за локален сообраќај при Владата на Народна Република Македонија, основана со Уредба на Владата на Народна Република Македонија, бр. 7663 од 15-VIII-1947 год. се укинува.

Член 2

Надлежноста, како и правата и обврските на Главната дирекција и нејзините недовршени работи прејдуваат на Управата за сообраќај на Министерството за локален сообраќај.

Член 3

Се овластува Министерот за локален сообраќај, да издава напатствија за извршувањето на оваа Уредба.

Член 4

Уредбата за оснивање на Главната дирекција за Јавен аутотранспорт при Комисијата за локален сообраќај при Владата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 30 од 15-VIII-1947 год.) престанува да важи.

Член 5

Оваа Уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 4619

31-VIII-1949 год.

Скопје.

Министер
за локален сообраќај

Т. Ношпал с. р.

Потпретседател

на Владата на НРМ

И. Минчев с. р.

192

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог од Министерот на државните набавки, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОТКУП И
ПРОМЕТ СО МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ СО СЕДИ-
ШТЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Се укинува Главната дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи, основана со Уредбата за организација на откупот на млеко и млечни производи и за оснивање на Главна дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи на Министерството за трговија и снабдување Бр. 2412 од 24 III 1949 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 8/49).

Член 2

Надлежностите, правата, задачите и обврските на укинатата Главна дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи се пренесуваат на Министерството на државните набавки.

Член 3

Од Уредбата за организација на откупот на млеко и млечни производи и за оснивање на Главна дирекција за от-

Специјални занаети:	% на намалување на данокот
Моделостолари (моделари) изработувачи на калупи за кондури	25
Стругачи на дрво (токари)	25
Книговесци	25
Прецизни механичари	40
Печкари од керамика	30
Тапстари и декоапегени	35
Паркетари	35
Плетачи на намештај	30

Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“ Бр. 9160 4-VII-1949 год. Скопје.

Д. Цамбас, с.р.
Министер на финансите,

196

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија, надлежно по чл. 13, точка г) од Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на Пливачко веслачкото друштво „Охридски бранои“ со седиште во гр. Охрид, донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Одобрува оснивањето и работата на Пливачко веслачкото друштво „Охридски бранои“ со седиште во гр. Охрид, а со право на дејност на град Охрид и Охридска околина.

Решено во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје, на ден 28 мај 1949 година под IV бр. 11183/49.

Министер
на внатрешните работи на НРМ
(Цв. Узуновски)
(М. П.)

197

Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ по извршеното сравнување со изворниот текст на Законот за ловот утврдило дека текстот на Законот за ловот објавен во „Службениот весник на НРМ“ број 10 од 21 мај 1949 година не се сложува со изворникот и дава следна

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВОТ

Во членот 6 точка б) во редот 10 место зборот („кукувија“ треба да стои зборот „кукавица“.

Во членот 7 став 2 место зборот „незаштитена“ треба да стои зборот „заштитена“. Во истиот член во ставот 4 место зборот „ловењето“ треба да стои зборот „ловостој“.

Во членот 13 ред втори после зборот „кошари“ да се додаде зборот „кошеви“. Во истиот член и ред место зборот „стапи“ треба да стои „стапици“.

Во член 14 став 3 во првиот ред место зборот „умножуват“ треба да стои зборот „умножат“.

Во член 18 ред први место зборот „ловење“ треба да стои „ловењето“, а место зборот „ловостој“ треба да стои „ловостојот“.

Во член 22 став 2 место зборот „шумарство“ треба да стои „шумарството“.

Во член 26 став 3 ред 3 место зборовите „за ловечки“ треба да стои „на ловечки“.

Во член 27 став 4 ред втори место зборот „моиолошки“ треба да стои „кинолошки“.

Во член 29 ред први после зборот „има“ да се додаде зборот „парочно“.

Во член 32 четврти ред место зборот „околискиот“ треба да стои „околиски“.

Под насловот на V-та глава под зборовите „ЛОВИШТА НА ЛОВЕЧКИ ДРУШТВА“ да се стави „Член 35“.

Во новиот член 35 став први ред шести после зборот „што“ да се додадат зборовите „не е“. После став втори од

овој член да се избришат зборовите „Член 35“, а ставот кој почнува со зборовите „Инвестициите што се утрошени...“ доваѓа како трети став на член 35.

Во член 42 став трети ред први место зборовите „ловечки пушки“ треба да стои „ловечка пушка“.

Во член 49 став 4 ред први место зборот „извршиот“ треба да стои „извршен“.

Во член 50 точка 20 место зборовите „пропишан клип“ треба да стојат зборовите „предпишан клип“.

Бр. 1003 од Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ, 22 август 1949 година.

СОДРЖИНА

Ред. бр.	Страна
173— Записник од свечаното заседание на Народното собрание на Народна Република Македонија одржано на 1 август 1949 година	149
174— Уредба за задолжителен откуп на грав од реколтата 1949/50 година	149
175— Уредба за задолжителен откуп на кромпир во економската 1949/50 година	151
176— Уредба за задолжителен откуп на оризова ариа во економската 1949/50 година	153
177— Уредба за задолжителен откуп на млеко и преработки од млеко во 1949 година	155
178— Уредба за образување на области државни арбитражи	156
179— Уредба за оснивање и организација на Институтот за научни истражувања во индустријата	157
181— Уредба за Вишната педагошка школа во Скопје	157
182— Уредба за оснивање и работење на Институтот за свинарство на Министерството на индустријата и рударството	158
183— Уредба за укинување Главната дирекција за ауто-ремонт на Министерството за локален сообраќај	159
184— Уредба за оснивање реонски општин станици за намук	159
185— Уредба за оснивање на стручни школи за учениците во стопанството од аутомеханичарската струка	160
186— Уредба за одредување на бројот и територијалната надлежност на окружните и околинските судови на територијата на Народна Република Македонија	161
188— Уредба за издвојување управата за откуп на земјоделски производи, управата за млинарство и управата за свинарство од составот на Министерството за трговија и снабдување и вклучување на истите во составот на Министерството за државни набавки	161
189— Уредба за изменување на уредбата за ученички домови за учениците од средните стручни, вишите основни и вишите стручни школи	162
190— Уредба за укинување на средното земјоделско училиште во Демир Капија	162
191— Уредба за укинување Главната дирекција за јавен ауто-транспорт при комисијата за лок. сообраќај	162
192— Уредба за укинување Главната дирекција за откуп и промет со млеко и млечни производи со седиште во гр. Скопје	162
193— Уредба за укинување Главната дирекција за откуп и промет со живина, јајца и перја со седиште во град Скопје	163
194— Уредба за укинување Главната дирекција за откуп и промет со емши, зарзават и алкохолни пијалаци со седиште во гр. Скопје	163
195— Решение за определување уметнички и специјални занаети и износот на намалувањето на внишот данок на доход	163
196— Решение за оснивањето и работата на Пливачко веслачкото друштво „Охридски бранои“ со седиште во град Охрид	164
197— справка на законот за ловот	164